



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Република Македонија
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Бр. 01-934/3
22.08.2018 год
СКОПЈЕ

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 2018 ГОДИНА

01.01.2018 - 30.06.2018

Скопје, август 2018 година

Врз основа на член 7 став (1) точка к) од Статутот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (бр.01-385/3 од 18.03.2013 година, бр. 02-13/5 од 22.01.2014 година, 02-1316/4 од 11.11.2014 година и 02-83/3 од 30.01.2015 година), Одделението за финансиски и сметководствени работи, во рамките на Секторот за финансиско административни работи, до Советот на експерти на Агенцијата на разгледување го поднесува следниот

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за реализација на финансискиот план
на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско
осигурување во 2018 година

Согласно член 56 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување се финансира од надоместоци кои Агенцијата ги наплаќа од друштвата за управување со пензиски фондови. Во ставот (4) од истиот член на Законот е пропишано дека висината на надоместоците од ставот (3) на овој член ја утврдува Советот на експерти на Агенцијата, на која согласност дава Собранието на Република Македонија и истите се објавуваат во “Службен весник на Република Македонија”.

Основен извор на приходи претставува месечниот надоместок кој Агенцијата го наплаќа од друштвата како процент од вкупните придонеси уплатени во претходниот месец во пензиските фондови со кои управуваат друштвата. Законскиот максимум за овој надоместок изнесува 0,8%, но Агенцијата, секоја година го преиспитува овој надоместок со цел рационализирање на трошоците на системот во целина. За изготвување на пресметката за овој надоместок за 2018 година, како основа е земена реалната состојба на членови во вториот столб и приливот на придонеси во 2017 година. Врз основа на оваа пресметка и утврдениот финансиски план на Агенцијата за 2018 година, надоместокот се утврди во неговата максимална висина од 0,8%. Агенцијата надоместокот го наплаќа врз основа на Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2018 година, бр. 02-1096/4 (Службен весник на РМ

бр.54/2018). Останатите надоместоци кои ги наплаќа Агенцијата се наменети за покривање на тековни трошоци околу испити на агентите и водењето на регистерот на агенти, пристап кон информациониот систем на Агенцијата, спроведување на постапка за давање согласност на договорот склучен меѓу пензиско друштво и правно лице кое врши услуги со хартии од вредност, потоа за промена на сопственичка структура или статутарни измени кои се очекува ретко да се случуваат кај друштвата. Надоместоците се утврдени со Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од друштво за управување со пензиски фондови, бр. 02-1255/3 од 29.10.2012 година ("Службен весник на РМ" број 36/2013), бр.02-1566/7 од 11.12.2013 година ("Службен весник на РМ" број 51/2014) и Исправка на Одлуката бр.02-468/1 од 19.03.2014 година ("Службен весник на РМ" број 54/2014).

Табела 1. Збирен приказ на приходи во првата половина во 2018 година

Опис	во денари
	01.01.2018- 30.06.2018 година
1. Месечен надомест од придонеси (0,8%)	23.190.079
2. Административни надоместоци	1.190.161
3. Приходи од камати	85.068
Вкупно приходи	24.465.308
Вкупно планирани приходи за 2018 година	51.245.000
Процент на реализација на приходи	47,7%

Расходите во првите шест месеци во 2018 година се реализираа на следниов начин:

Табела 2. Реализација на расходи во првата половина во 2018 година

Опис	во денари		
	01.01.2018 година	01.01.2018-година 30.06.2018 година	
	Планирани средства за 2018 година	реализиран о	% на реализ ација
Потрошени материјали	830.000	187.025	22,53%
Потрошена енергија	1.450.000	386.592	26,66%
Други услуги	6.550.000	2.398.931	36,62%
Превозни – транспортни услуги	120.000	50.400	42%
Издатоци за реклама и репрезентација	1.000.000	158.566	15,86%
Наемнини	1.030.000	41.304	4,01%
Други материјални расходи	490.000	156.328	31,90%
Провизија за платен промет	40.000	12.491	31,23%
Премии за осигурување	190.000	2.622	3,75%
Патни и дневни расходи	1.400.000	323.328	23,09%
Членарини	440.000	433.596	98,54%
Интелектуални и други услуги	2.420.000	567.772	23,46%
Останати други расходи	287.000	54.892	19,13%
Средства за градежни објекти	250.000	0	0%
Средства за опрема	480.000	75.402	15,71%
Други капитални средства	7.130.000	0	0%
Вкалкулирани плати	26.118.000	9.349.601	35,80%
Надоместоци и останати помошти согласно закон и колективен договор	900.000	543.370	60,37%
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	120.000	31.238	26,03%
ВКУПНО	51.245.000	14.773.458	28,83%

1) Потрошени материјали: 187.025 денари. Потрошени материјали се издатоци за набавка на: гориво, канцелариски материјал и ситен инвентар.

2) Потрошена енергија: 386.952 денари. Расходите за потрошена енергија (комуналии) се однесуваат за направени издатоци за: електрична енергија, комунален отпад и парно греење.

3) Други услуги: 2.398.931 денари. Во оваа категорија на трошоци влегуваат: одржување на софтвер за втор и трет столб на пензискиот систем, компјутерски софтвер-нов софтвер, одржување на софтвер за архива, одржување на софтвер за сметководство, одржување на ИБМ хардверска опрема, услуги за секундарна локација, поштенски пратки, хигиенско одржување на просториите на Агенцијата, телекомуникациски услуги (фиксна и мобилна телефонија), услуги за печатење, копирање и ковертирање на писма, надомест за паркинг простор, одржување и сервисирање на возила и поправки и одржување на деловниот објект на Агенцијата.

4) Превозни – транспортни услуги: 50.400 денари. Расходите за Превозни – транспортни услуги се однесуваат за услуги за такси превоз за потребите на Агенцијата.

5) Издатоци за реклама и репрезентација: 158.566 денари. Во оваа категорија спаѓаат трошоците за објава на реклама во Златна книга и репрезентација (бифе на МАПАС) како и службени ручеци.

6) Наемнини (закупнини): 41.304 денари. Трошоците за наемнини вклучуваат трошоци за изнајмување на канцелариска опрема (принтер-фотокопир) и изнајмување на интернет линија.

7) Други материјални расходи: 156.328 денари. Во оваа ставка спаѓаат трошоците за списанија и стручна литература, патарини, материјални трошоци –благајна, трошоци за набавка на средства за хигиена, обезбедување на просториите на Агенцијата, трошоци за регистрација и технички преглед на возилата на Агенцијата, надоместок за размена на берзански податоци и услуги за дезинфекција и дератизација на објектот на Агенцијата.

8) Провизија за платен промет: 12.491 денари. Во оваа ставка се вклучени трошоците за платен промет за дневни налози за плаќање и провизија за купопродажба на девизи за плаќање во странство.

9) Премии за осигурување: 2.622 денари. Во оваа ставка се вклучени трошоците за патничко осигурување за службени патувања на вработените во странство.

10) Патни и дневни расходи: 323.328 денари. Трошоците за службени патувања во земјата и странство опфаќаат: трошоци за сместување, за исхрана и за превоз. Пресметката и исплатата на овие трошоци беше реализирана според Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на управата и управните организации им се признаваат во материјални трошоци.

11) Членарини: 433.596 денари. Во првото полугодие на 2018-та година е уплатено годишни членарини за Меѓународната организација на пензиски супервизори (ИОПС), Меѓународната мрежа за финансиска едукација при Организацијата за економска соработка и развој (ИНФЕ-ОЕЦД) и за Организација на работодавачи на Република Македонија.

12) Интелектуални и други услуги: 567.772 денари. Во оваа ставка се реализирани трошоците поврзани со: надоместок за надворешните членови на Советот на експерти на Агенцијата, преведувачки услуги, услуги за лектурирање, консултантски услуги, обуки за стручно усовршување, трошоци за семинари и конференции и надворешна ревизија.

13) Останати други расходи: 54.892 денари. Во оваа ставка спаѓаат трошоците платени аконтации за непризнаени расходи и останати јавни давачки кои се однесуваат на јавни/државни институции.

14) Средства за градежни објекти: 0 денари. Во оваа категорија се планирани средства за реконструкција-кречење на објектот но не се реализирани во првото полугодие на 2018-та година.

15) Средства за опрема: 75.402 денари. Во оваа категорија се реализирани трошоците за набавка на опрема за снимање на телефонската линија за членство.

16) Други капитални средства: 0 денари. Во оваа категорија планирани се трошоци за антивирусна заштита, windows лиценци, канцелариски мебел, одржување на софтверот за испит на агенти и компјутерски софтвер-нов софтвер но не се реализирани во првото полугодие на 2018-та година.

17) Вкалкулирани плати и надоместоци: 9.349.601 денари. Под оваа категорија се евидентирани трошоците за плати и придонеси од плати за вработените во Агенцијата.

18) Надоместоци и останати помошти согласно закон и колективен договор: 543.370 денари. Под оваа категорија се евидентирани трошоците за исплата на надоместоци за комисији, јубилејни награди и регрес за годишен одмор за вработените во Агенцијата.

19) Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот: 31.238 денари. Во оваа ставка влегуваат исплатите за персонален данок за надворешните членови на Советот на експерти на Агенцијата.

Подготвил/одобрил: Ферди Касами

